

Кратко упаство за пријавување на случаите ИЛИ/АРИ

Почитувани корисници , откако ќе биде направен преглед со добиен код на истиот прозорец на самиот преглед треба одберете за каков случај се работи ИЛИ/АРИ во полето **Сомневање flu** како на следнава слика :

Pregledi

Година 2018 Оди на преглед бр. Промени Потврди Откажи

Дали да проверувам осигурување Податоци за пациент Освежи

Прегледи

Вкупен ред. Бр. Шифра на РО Шифра на дијагноза 200 Провери Осигурување
Реден број Шифра на дијагноза ? Претходни прегледи

Матичен број Опис на дијагноза ОПШТ ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА ЛИЦА БЕЗ ТЕГОВИ
Картон Шифра на услуга 1В Опис ПОДЕТАЛНО СОВЕТУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ
ЕЗБС (Читај ЕЗБО) Вид на здр. услуга 1 Преглед
Презиме Вид на здр.услуга(М) 2 Прв преглед
Татково име Вид на услуга 2 Опис Прв куративен преглед
Име Тип заболување 3 Останати
Шифра на лекар Датум на преглед 21.12.2018 Реализација на цел
Датум и време: Контролен преглед

Анамнеза
Совет
Алергии/
состојби

Алерт Рецепт Упат Боледување Документи Ампуларна терапија Назад

Упат интернет Рецепт Упат боледување во тековен преглед Реализирани цели на тековен пациент

Провери осигурување МЗ Медицински дневник МЗ За електронски амбулантски
Издадени потврди Збирен еп. амбулантски дневник
Состојба на реализација на нај нови цели 2018 Цели етален еп. амбулантски дневник

Сомневање flu Провери состојба на цели Прати преглед во МЗ

Додатни дијагнози во тековен преглед ИЛИ АРИ Добиен код: NQ86108

Опис Дија 1

Одбрани дијагнози:

dija_1	dija_2	opis
99999	99	БЕЗ ДИЈАГНОЗА
A00		КОЛЕРА

С.Р. Информациите за прикажување на податоците за 2019 година на вашиот веб сајт www.kasordbms.com.mk

Откако ќе одберете каков е случајот ИЛИ/АРИ Потребно е да го потврдите самиот преглед на полето **Потврди** .

Доколку е потребно да пополните Образец 2 во зависност од случајот на веќе потврдениот преглед веднаш до опцијата ИЛИ/АРИ има поле **Образец 2** од каде се отвора нов прозорец како на следнава слика :

1. Општи податоци

Датум на пополнување на формуларот: 2018-12-28

Надзорно место кое го пријавува случајот:

Идентификациски број (КОД) на случајот: ИЛТЕ007

Податоци за пациентот:

Име и презиме: ЕМБГ

Дата на раѓање: 2015-07-09 или Возраст: Годи Месеци Поп: М Ж

Место и адреса на постојано живеење: Телефонски број за контакт:

2. Епидемиолошка анкета

Датум на појава на симптоми: 2018-12-28

Датум кога пациентот прв пат се јавил на лек: 2018-12-28

СИМПТОМИ ПРИ ПОЈАВА НА ЗАБОЛУВАЊЕТО: ВАКЦИНАЦИЈА И АНТИВИРУСНИ ЛЕКОВИ

КРИТЕРИУМ ИЛИ/АРИ

Дали пациентот примил вакцина против сезонски грип? Да Не Нп

Ако ДА, датум: 1899-12-30

Употребена антивирусна хемиопрофилактика во последните 14 дена пред појави на симптоми Да Не Нп

Ако да кој антивирусен лек Избриши

Oseltamivir Zanamivir Друг лек

ХРОНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ СОСТОЈБИ

Дијабетес Да Не Нп

ХИВ/друга имунодефициенција Да Не Нп

Срцево заболување Да Не Нп

Белдробно заболување Да Не Нп

АСТМА Да Не Нп

Невролошко заболување Да Не Нп

Бубрежно заболување Да Не Нп

Обезитас (БМИ>30) Да Не Нп

Друго (објасни) Избриши

НЕМА хронични медицински состојби Избриши

Бременост Да Не Гестациска недел:

Дали е земен материјал за лабораториско испитување Да Не Нп

Ако ДА, датум: 1899-12-30

Тип на примерок за тестирање Брис од грло Брис од нос Друго

Материјалот испратен до

Одговорно лице кое го пополнува формуларот во надзорното место:

Датум на испраќање: 2018-12-28

Потврди


Прати

Уникатен код:


Назад

Откако ќе бидат потполнети потребните податоци за конкретниот случај го потврдете Образецот 2 на полето **Потврди** , и вака веќе потврдениот случај го праќате на полето **Прати** при што самиот образец добива **Уникатен код** .

Како надлежно место потребно е сите извештаи на ИЛИ/АРИ да ги пратите еднаш неделно односно од Главното мени на програмата во **Трансфер** има додадено опција **Праќање податоци за Грип** како на следнава слика :



Откако ќе одберете Праќање на податоци за Грип ќе се појави нов прозорец **Неделна Пријава** како на следнава слика :



Потребно е да изберете датум и да притиснете на полето **Прати** , при што ќе бидат пратени сите случаи на **ИЛИ/АРИ** за таа недела .